



Like Marija Just-Marija, Ruben Arizankoski and 33,741 others like this.



Попоски оствари средба со регионалниот директор на СЗО за Европа

Детали Создадено На Четврток, 07 Март 2013 13:23 Последно освежено на Четврток, 07 Март 2013 13:23 Напишано Од К.Герасовски Категорија: Македонија

Ми се допаѓа На 10 луѓе им се допаѓа ова. Биди прв од твоите пријатели.

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска се сретна со Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Жужана Цејкоб.

На средбата беа разменети мислења за активностите на СЗО како специјализирана агенција на ОН, со примарна цел постигнување на највисоко ниво на здравствена заштита за сите луѓе. Беше истакната и позитивната улога на Канцеларијата на СЗО во Македонија во поддршка на реформските процеси во областа на јавното здравство и институционално зајакнување на здравствениот сектор, соопштуваа МНР.

Попоски и Цејкоб на средбата искажаа задоволство од отворањето на Седиштето на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје.

Очекувањата се дека со ова ќе се придонесе за зајакнување на регионалната соработка во областа на јавното здравство.



000000125
web counter

Пред Ми се допаѓа Испрати На 10 луѓе им се допаѓа ова. Биди прв од твоите пријатели.

Следно >

0

Tweet

СПОДЕЛИ НА ПИНГ

Golf 7 – Das Auto. На годината
Победник на изборот Европски автомобил за 2013 - Golf 7 TSI Trendline за само 14.990€

Нека сите дознаат за Вас
Најевтина реклама во Македонија

KEEP AN EYE
Вашата реклама до милион корисници

KEEP AN EYE
Вашата реклама до милион корисници

KEEP AN EYE огласи

KEEP AN EYE огласи
Ти треба батерија за твојот лаптоп ???
Нарачај веднаш...www.hpstore.com.mk...

Во живо од митингот во Валандово
Гледајте ексклузивно на www.vmtgo-dpmne.org.mk

Golf 7 – Das Auto. На годината
Победник на изборот Европски автомобил за 2013 - Golf 7 TSI Trendline за само 14.990€

Microsoft Виртуелна академија
Пристапете на содржини за учење и станете експерт во Microsoft Cloud технологиите

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО МЕДИУМИТЕ: Скај ве известува дека од 7 март 2013, воведува строга и целосна забрана на превземање, размножување и копирање на фото/аудио/видео и текстуални содржини, без разлика дали се наведува извор. За секое непочитување на ова правило Скај ќе ги примени законските одредби за авторски права, веднаш без одлагање! info: contact@sky.mk

Реагирај!

Со клик на овој текст, ве замолуваме да пријавите погрешно пренесена, неточна информација или пак да реагирате со демант согласно позитивните законски прописи.

Во формуларот задолжително внесете го точниот наслов на веста и образложете го проблемот/причината зошто оваа вест не треба да постои.

Sky
Ми се допаѓа

На 33.743 луѓе им се допаѓа Sky.